



Американците го избраа Барак Обама за нов претседател на САД. Тој е првиот Афроамериканец, кој ќе ја води најмоќната држава во светот. Кандидатот на демократите Обама до средата освои 338 електронски гласови, а противкандидатот Џон Меккејн 156. По пребројувањето на 76 отсто од гласовите ова е исход од американските претседателски избори. Со тоа стана јасно дека вкупно 51 отсто од избирачите во САД гласале за Барак Обама.

Кандидатот на демократите поведе уште на почетокот од гласањето. Имено, првичните резултати од гласањето во државите каде најпрво се одржа изборниот процес укажуваа на победа на Обама.

Барак Обама победи во Индијана, а

нија, Невада, Орегон и Вашингтон, Си-Ен-Ен го прогласи новиот американски претседател, а неколку минути подоцна, на митингот во Аризона, републиканскиот сенатор Џон Меккејн го призна поразот и го поздравил идниот претседател.

им била драга победата во држави кои важеа за блиски до републиканците, како Охајо.

"Никогаш нема да заборавам кому му припаѓа оваа победа - на вас, таа ви припаѓа вам", истакна Обама, додавајќи дека оваа победа е можност

ДЕМОКРАТОТ ОБАМА ЌЕ ЈА ВОДИ НАЈМОЌНАТА ДРЖАВА ВО СВЕТОТ

Меккејн во Кентаки. За победата на кандидатот на демократите клучни се покажаа резултатите во државите како Охајо, Пенсилванија, Њујорк и Флорида. Но, сепак тоталната победа на демократите во Вирџинија, како и рекордно високата излезност на изборите ги потврдија изборните резултати. Во некои држави излезноста на избирачите била повисока и од 80 проценти и таа важи за една од најголемите во историјата на претседателските избори во САД. Повикувајќи се на првичните резултати од западните американски држави Калифор-

"Му се јавил на сенаторот Барак Обама за да го поздравам неговиот избор за претседател на САД - земјата која многу ја сакаме", изјави кандидатот на републиканците, Меккејн.

Актуелниот претседател Џорџ Буш, во телефонски разговор, исто така, го поздравил својот наследник и му посакал успех.

Обама ја прослави својата победа заедно со неговите приврзаници во Грант Парк во Чикаго, каде им се заблагодари на сите оние кои гласале за него. Демократите се пофалија со успех во близу 30 држави, а особено

да се направат промени.

"Победата е шанса да ги направиме промените. Без вас тоа не може да се оствари, без новиот дух на саможртвување, на одговорност, на упорна работа. Во оваа земја треба да работиме како една нација, како една целина", изјави новоизбраниот претседател на САД.

Замената на диригентската палка во Белата куќа во Вашингтон ќе се одржи на 20 јануари 2009 година, кога и службено Барак Обама ќе ја даде својата заклетва и ќе ја преземе должноста како 44. претседател на САД.